



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Вторник, 24 март 1959
Скопје

Број 10

Год. XV

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

51.

На основа точка 1 став 2 од Решението за оснивање Комисија за прашање по експропријации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 63/49), а во врска со член 4 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за оснивање и укинување определени сојузни органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 6/58), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ПО ПРАШАЊЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИИ

1. Се става вон сила Решението на Извршниот совет ИС број 243 од 9. IX. 1955 година, за оснивање Комисија по прашањата за експропријации.

2. Преостанатите работи од укинатата комисија ќе ги врши Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ.

Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 09—430/1

20 февруари 1959 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

52.

На основа член 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и Решението на Извршниот совет на НРМ бр. 69—334/1 од 27-I-1959 год. за распределба на загарантираните инвестиции, предвидени за изградба на далекуводи, трафостаници и градски мрежи, Југословенската инвестициона банка — Централата за НР Македонија, распишува

XXIV КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1959 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГРАДСКИ ЕЛЕКТРИЧНИ МРЕЖИ ВО НР МАКЕДОНИЈА

I. По овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на загарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1959 год., за изградба и реконструкција на градските електрични мрежи.

II. Корисници на заеми за целите од претходната точка можат да бидат:

а) градските електродистрибутивни стопански организации;

б) политичко-територијалните единици (околии, општини).

III. Заемите според овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем да се обезбедува потполна изградба односно реконструкција на објектот за кој се бара заем.

IV. Заемите според овој конкурс ќе се одобруваат со 2% интерес годишно.

V. Срокот за враќање на заемот ќе го определува Југословенската инвестициона банка — Централата за НР Македонија, според понудата од Заемобарачот, со тоа тој срок да не може да биде подолг од 30 години.

VI. Барањето за заем треба да содржи податци од членот 16 на Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), а се поднесува на образец на Југословенската инвестициона банка што може да се добие кај нејзините филијали.

VII. Кон барањето за заем заемобарачот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз базата на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување инвестициона програма („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56), мислење и предлог од Републичката ревизиона комисија и решение на Извршниот совет на НР Македонија за одобрување на инвестиционата програма, а во смисла на заклучокот на Одборот за стопанство на Извршниот совет на НР Македонија од 23-XII-1958 година, со назначување на вредноста и капацитетот на објектот за чија реконструкција односно изградба се одобрува инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата;

б) идеен проект за секој градежен објект, изработен според Уредбата за градежно проектирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/58 год.) со решение од ревизионата комисија за одобрување на идејниот проект и со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединечните количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сегашните цени.

Груб предмер и претсметка изработена врз база на груб предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобриениот главен проект;

ц) спецификација на опремата, со назначување на главните карактеристики како и цената за секоја позиција од опремата (одделно за увозната а одделно за домашната), на трошоците на монтажните работи и на транспортот.

2. Потврда за кредитната способност на заемобарачот издадена од страна на банката кај која заемобарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

3. Гаранција од народниот одбор на општината за заеми до 50 милиони динари односно супергаранција од околинскиот народен одбор за заеми преку 50 милиони динари. Банката може и заемот до 50 мил. динари да го услови со супергаранција на околинскиот народен одбор.

4. Оверен препис од решението за регистрацијата на стопанската организација, ако таа е заемобарач.

VIII. Првенство при одобрувањето на заеми според овој конкурс ќе имаат заемобарачи од градските центри, кои имаат релативно најмногу дотрајани мрежи и чии барања претежно опфаќаат реконструкција на постојната мрежа.

IX. Барањата за инвестиционен заем со потребната документација (ЗП образци V издание) се поднесуваат во 3 примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје — Битола).

X. Барањата што ќе бидат поднесени во срок од еден месец од објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на НРМ“, банката веднаш ќе ги зема во разгледување и до колку ги исполнуваат условите по конкурсот ќе бидат одобрени во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени по овој срок ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на расположивите средства.

Број 2293

12 февруари 1959 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Гл. директор
Претседател
Тр. Ивановски, с. р. на Одборот за заеми,
Бл. Попов, с. р.

53.

На основа член 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и Решението на Извршниот совет на НР Македонија бр. 09—336/1 од 27-I-1959 година за распределба на гарантираните средства во 1959 година за хотели и други објекти во угостителството и туризмот, Југословенската инвестициона банка — Централa за НР Македонија, распишува.

XXV КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1959 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛИ

I. По овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на загарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1959 година за изградба на хотели.

II. Корисници на заеми за целта од претходната точка можат да бидат политичко-територијалните единици во следните места:

Куманово, Титов Велес, Дојран, Штип, Струмица, Кочани, Битола, Прилеп, Охрид, Струга, Тетово, Гостивар, Скопје.

III. Југословенската инвестициона банка ќе одобрува заеми по овој конкурс во висина на износите утврдени со Решението на Извршниот совет на НР Македонија под бр. 336/1 од 27-I-1959 година, со тоа што разликата помеѓу утврдениот износ во тоа решение и износот на претсметковната вредност по одобрената инвестициона програма мора да биде покриена од сопствените средства на инвеститорот.

IV. Заемите според овој конкурс ќе се одобруваат со 2% интерес годишно.

V. Срокот за враќање на заемот не може да биде подолг од 30 години.

VI. Барањето за заем треба да содржи податоци од членот 16 на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), а се поднесува на образец на Југословенската инвестициона банка што може да се добие кај незините филијали.

VII. Кон барањето за заем заемобарачот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз базата на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма (Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56), мислење и предлог од Републичката ревизиона комисија и решение на Извршниот совет на НР Македонија за одобрување на инвестиционата програма а во смисла на Заклучокот на Одборот за стопанство на Извршниот совет на НРМ од 23-XII-1958 год. со назначување на вредноста и капацитетот на објектот за чија изградба се одобрува инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата;

б) идеен проект за секој градежен објект, изработен според Уредбата за градежно проектирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/58 год.) со решение од ревизионата комисија за одобрение на идејниот проект и со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединечните количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сетаашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработен врз база на груб предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи, место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобриениот главен проект;

ц) спецификација на опремата со назначување на главните карактеристики како и на цената за секоја позиција од опремата и на трошоците на монтажните работи и на транспортот.

2. Доказ за обезбедување на сопствените средства за покривање на разликата помеѓу износот на загарантираните средства за објектот и претсметковната вредност на објектот по одобрената инвестициона програма.

3. Банката може да го услови договарањето на заеми со гаранција од повисоката политичко-територијална единица.

VIII. Првенство при добивањето на заем според овој конкурс ќе имаат:

1) заёмобарачите што со исти средства постигнуваат поевтина изградба на објектот по единица капацитет од ист вид и категорија;

2) заёмобарачите што ќе до изградат објектот во покус срок.

IX. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

X. Барањата за инвестиционен заем со потребната документација (ЗП образци V издание) се поднесуваат во 3 примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје -- Битола).

XI. Барањата што ќе бидат поднесени во срок од еден месец од објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на НРМ“, банката веднаш ќе ги зема во разгледување и до колку ги исполнуваат условите по конкурсот ќе бидат одобрени во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени по овој срок ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на расположивите средства.

Број 2292

12 февруари 1959 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Претседател

Гл. директор,

на Одборот на заеми,

Тр. Ивановски, с. р.

Бл. Попов, с. р.

54.

На основа чл. 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и Решението на Извршниот совет на НРМ бр. 09—330/1 од 27. I. 1959 год. за распределба на загарантираните инвестиции во трговијата за изградба на стоковни куќи во 1959 година, Југословенската инвестициона банка — Централa за НР Македонија, распишува

XXVI КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1959 ГОДИНА, ЗА ИЗГРАДБА НА СТОКОВНИ КУЌИ

I. По овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на загарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1959 година, за изградба на стоковни куќи.

II. Корисници на заеми за целта од претходната точка можат да бидат само политичко-територијални единици и стопански организации од подрачјето на следните градови:

Скопје, Штип, Битола, Охрид, Прилеп.

III. Југословенската инвестициона банка ќе одобрува заеми по овој конкурс во висина на износите утврдени со Решението на Извршниот совет на НРМ бр. 09—330/1 од 27. I. 1959 год., со тоа што разликата помеѓу утврдениот износ со тоа решение и износот на претсметковната вредност со одобрената инвестициона програма мора да биде покриена од сопствени средства на инвеститорот.

Користењето на средствата по одобриениот заем, според овој конкурс, по години, ќе се врши со пропорционално учество на инвеститорот.

IV. Заемите според овој конкурс ќе се одобруваат со 2% интерес годишно.

V. Срокот за враќање на заемот не може да биде подолг од 30 години.

VI. Барање за заем треба да содржи податоци од членот 16 на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), а се поднесува на образец на Југословенската инвестициона банка што може да се добие кај нејзините филијали.

VII. Кон барањето за заем заёмобарачот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз базата на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) Инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56), мислење и предлог од Републичката ревизиона комисија и решение на Извршниот совет на НРМ за одобрување на инвестиционата програма, а во смисла на Заклучокот на Одборот за стопанство на Извршниот совет на НРМ од 23. XII. 1958 година, со назначување на вредноста и капацитетот на објектот за чија изградба се одобрува инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата.

б) Идеен проект за секој градежен објект, изработен според Уредбата за градежно проектирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/58 год.) со решение од ревизионата комисија за одобрение на идејниот проект и со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединечните количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработен на база на груб предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи, место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобриениот главен проект.

ц) Спецификација на опремата со назначување на главните карактеристики како и на цената за секоја позиција од опремата и на трошоците на монтажните работи и на транспортот.

2. Доказ за обезбедување на сопствените средства за покривање на разликата помеѓу износот на загарантираните средства за објектот и претсметковната вредност на објектот по одобрената инвестициона програма.

3. Потврда за кредитната способност на заемобарачот ако тој е стопанска организација издадена од страна на банката кај која заемобарачот има текушта односно жиро-сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Гаранција од Народниот одбор на општината за заем до 50 мил. динари односно супергаранција од околинскиот народен одбор за заем преку 50 милиони динари. Банката може и заемот до 50 милиони динари да го услови со супергаранција на околинскиот народен одбор.

5. Оверен препис од решението за регистрацијата на стопанската организација — заемобарач.

VIII. Првенство при добивање на заемот според овој конкурс ќе имаат:

1. заемобарачите во односните потрошувачки центри во кои е неповолен односот меѓу стоковниот промет и расположивиот капацитет на трговските продавници; и

2. заемобарачите што со исти средства постигнуваат поевтина изградба по едно продавачко место.

IX. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

X. Барањата за инвестиционен заем со потребната документација (ЗП образци V издание) се поднесуваат во 3 примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје — Битола).

XI. Барањата што ќе бидат поднесени во срок од еден месец од објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на НРМ“, банката веднаш ќе ги зема во разгледување и до колку ги исполнуваат условите по конкурсот ќе бидат одобрени во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени по овој срок ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на расположивите средства.

Број 2290

12 февруари 1959 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Претседател

на Одборот за заеми,

Бл. Попов, с. р.

Гл. директор,

Тр. Ивановски, с. р.

55.

На основа член 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и Решението на Извршниот совет на НРМ бр. 09—329/1 од 27. I. 1959 год. за распределба на загарантираните инвестиции во трговијата за изградба на магацини за земјоделски производи во 1959 година, Југословенската инвестициона банка — Централата за НР Македонија, распишува

XXVII КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАДБА НА МАГАЦИНИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

I. По овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на загарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1959 година за изградба на магацини за земјоделски производи.

II. Корисници на заеми за целта од претходната точка можат да бидат:

— стопански организации за промет со земјоделски производи и

— политичко-територијалните единици.

III. Според овој конкурс заемот се дава под услов со барањот заем да се обезбеди потребна изградба на предвидениот објект со одобрената инвестициона програма.

IV. Заемите според овој конкурс ќе се одобруваат со 2% интерес годишно.

V. Срокот за враќање на заемот не може да биде подолг од 30 години.

VI. Барањето за заем треба да содржи податоци од членот 16 на Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), а се поднесува на образец на Југословенската инвестициона банка што може да се добие кај нејзините филијали.

VII. Кон барањето за заем заемобарачот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз базата на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) Инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56), мислење и предлог од Републичката ревизиона комисија и решение на Извршниот совет на НР Македонија за одобрување на инвестиционата програма, а во смисла на Заклучокот на Одборот за стопанство на Извршниот совет на НРМ од 23. XII. 1958 година со назначување на вредноста и капацитетот на објектот за чија изградба се одобрува инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од орган што го издал решението за одобрување на програмата.

б) Идеен проект за секој градежен објект, изработен според Уредбата за градежно проектирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/58 год.), со реше-

нието на ревизионата комисија за одобрение на идејниот проект и со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен по сите познати на предмерот врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработен врз база на груб предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи, место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобрениот главен проект.

ц) Спецификација на опремата со назначување на главните карактеристики како и на цената за секоја позиција од опремата и на трошоците на монтажните работи и на транспортот.

2. Потврда за кредитната способност на заемобарачот издадена од страна на банката кај која заемобарачот има текушта односно жиро-сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Гаранција од НО на општината за заем до 50 мил. динари односно супергаранција од околинскиот народен одбор за заем преку 50 милиони динари. Банката може и заемот до 50 мил. динари да го услови со супергаранција на околинскиот народен одбор.

5. Оверен препис од решението за регистрацијата на стопанската организација, ако таа е заемобарач.

VIII. Првенство при добивање на заемот според овој конкурс ќе имаат:

1. заемобарачите во поголемите потрошувачки центри во кои е недоволен односот меѓу прометот на селско-стопански производи, освен житата, и расположивиот магацински простор;

2. заемобарачите во производните реони во кои е недоволен односот меѓу расположивиот магацински простор и пазарните вишоци;

3. заемобарачите што со исти средства постигнат поевтина изградба по единица капацитет.

IX. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

X. Барањата за инвестиционен заем со потребната документација (ЗП образци V издание) се поднесуваат во 3 примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје — Битола).

XI. Барањата што ќе бидат поднесени во срок од еден месец од објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на НРМ“, банката веднаш ќе ги земе во разгледување и до колку ги исполнуваат условите по конкурсот ќе бидат одобрени во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени по овој срок ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на расположивите средства.

Број 2291

12 февруари 1959 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Претседател

Гл. директор

Тр. Ивановски, с. р.

на Одборот за заеми,

Бл. Попов, с. р.

56.

На основа член 4 од Уредбата за полагајните плати на службениците на просветните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 15/58 и 6/59), Советот за просвета на НР Македонија донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПОЛОЖАИТЕ ВО ПРОСВЕТНИТЕ УСТАНОВИ И ЗА ИЗНОСИТЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ ЗА ТИЕ ПОЛОЖАИ

Член 1

Во Правилникот за категоризација на полагајните во просветните установи за износите на зголемувањето на полагајните плати за тие положаи („Службен весник на НРМ“ бр. 24/58) членот 2 се менува и гласи:

Зголемувањето на полагајните плати за долунаведените категории положаи изнесува и тоа:

За полагајот

Зголемување на полагајната плата во месечен износ Динари

- Управител на детска градинка
 - до 80 деца — — — — — 1.000—2.500
 - преку 80 до 120 деца — — — — — 2.000—3.000
 - преку 120 деца — — — — — 3.000—4.000
- Управител на забавиште
 - до 6 паралелки — — — — — 1.000—2.500
 - преку 6 до 12 паралелки — — — — — 2.000—3.000
 - преку 12 паралелки — — — — — 3.000—4.000
- Управител на детски дом
 - до 80 деца — — — — — 1.000—2.500
 - преку 80 до 120 деца — — — — — 2.000—3.000
 - преку 120 деца — — — — — 3.000—4.000
- Управител на дом за ученици во стопанството
 - до 50 ученици — — — — — 1.000—2.000
 - преку 50 до 100 ученици — — — — — 1.500—3.000
 - преку 100 до 150 ученици — — — — — 2.500—3.500
 - преку 150 ученици — — — — — 3.000—4.000
- Управител на ученички интернат
 - до 100 ученици — — — — — 1.000—2.000
 - преку 100 до 200 ученици — — — — — 1.500—3.000
 - преку 200 до 300 ученици — — — — — 2.500—3.500
 - преку 300 ученици — — — — — 3.000—4.000
- Управител на завод (дом, интернат) за специјално воспитување
 - до 50 ученици — — — — — 1.000—2.500
 - преку 50 до 80 ученици — — — — — 2.000—3.500
 - преку 80 ученици — — — — — 3.000—4.000
- Управител на школа за задолжително општо образование
 - до 6 паралелки — — — — — 1.000—2.000
 - преку 6 до 12 паралелки — — — — — 2.000—3.000
 - преку 12 до 20 паралелки — — — — — 3.000—4.000
 - преку 20 паралелки — — — — — 3.500—5.000
- Управител на школа за специјално воспитување

а) до 5 паралелки	— — — —	1.000—3.000
б) преку 5 до 8 паралелки	— — — —	2.500—4.000
в) преку 8 паралелки	— — — —	4.000—5.000
9. Управител (директор) на школа за ученици во стопанство или училиште за квалификувани работници		
а) до 6 паралелки	— — — —	1.000—2.500
б) преку 6 до 12 паралелки	— — — —	2.000—3.500
в) преку 12 до 20 паралелки	— — — —	3.000—4.000
г) преку 20 паралелки	— — — —	4.000—5.000
10. Директор на школа со практична обука		
а) до 6 паралелки	— — — —	1.500—3.000
б) преку 6 до 12 паралелки	— — — —	3.000—4.000
в) преку 12 паралелки	— — — —	4.000—5.000
11. Директор на нижа уметничка школа		
а) до 100 ученици	— — — —	1.000—2.000
б) преку 100 до 200 ученици	— — — —	2.000—3.500
в) преку 200 ученици	— — — —	3.000—4.000
12. Директор на мајсторска школа		
а) до 6 паралелки	— — — —	2.000—3.500
б) преку 6 паралелки	— — — —	3.000—4.000
13. Директор на средна стручна школа		
а) до 8 паралелки	— — — —	2.000—3.500
б) преку 8 до 12 паралелки	— — — —	3.000—4.000
в) преку 12 паралелки	— — — —	3.500—5.000
14. Директор на средна школа за општо образование — (гимназија)		
а) до 8 паралелки	— — — —	2.000—3.500
б) преку 8 до 12 паралелки	— — — —	3.000—4.000
в) преку 12 паралелки	— — — —	3.500—5.000
15. Директор на средна школа за образование на наставен кадар		
а) до 8 паралелки	— — — —	2.000—3.500
б) преку 8 до 12 паралелки	— — — —	3.000—4.000
в) преку 12 паралелки	— — — —	3.500—5.000
16. Директор на средна уметничка школа		
а) до 150 ученици	— — — —	2.000—3.500
б) преку 150 до 300 ученици	— — — —	3.000—4.000
в) преку 300 ученици	— — — —	3.500—5.000
17а. Шеф на одсек на стручна школа		
а) до 6 паралелки во одсекот	— — — —	1.500—2.500
б) преку 6 паралелки во одсекот	— — — —	2.000—3.000
б. Раководител на гранка во средна земјоделска школа	— — — —	1.500—3.000
18. Шеф на работилница или работилиште на стручна школа со најмалку 3 учители по практична обука		
а) од 3 до 5 учители по практична обука	— — — —	1.000—1.500
б) преку 5 до 8 учители по практична обука	— — — —	1.500—2.000
в) преку 8 учители по практична обука	— — — —	2.000—3.000
19. Помошник директор на школа со сложена внатрешна организација што ќе ја определи републичкиот Совет за просвета		
а) од 16 до 30 паралелки	— — — —	1.000—2.500
б) преку 30 паралелки	— — — —	2.000—3.000
20. Управител на домаќинска или женска стручна школа		

а) до 6 паралелки	— — — —	1.000—1.500
б) преку 6 до 12 паралелки	— — — —	1.500—2.500
в) преку 12 паралелки	— — — —	2.000—4.000
21. Управител на школа за стручно образование на земјоделците		
а) до 5 паралелки	— — — —	1.000—2.000
б) преку 5 до 10 паралелки	— — — —	1.500—3.000
в) преку 10 паралелки	— — — —	2.500—4.000
22. Директор на виша школа	— — — —	3.000—6.000
23. Шеф на одсек на виша школа	— — — —	2.000—3.000

Член 2

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 04—837

25 февруари 1959 година

Скопје

Претседател

на Советот за просвета на НРМ,
Пенко Здравковски, с. р.

Огласен дел**КОНКУРСИ**

Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Охридска околија — Охрид

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во одборот:

ПРИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СТОПАНСТВО

1. Референт по индустрија, занаетчиство и градежништво	— — — —	1
2. Референт по инвестиции	— — — —	1
3. Градежен инспектор	— — — —	1

ПРИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ

4. Шеф на Одсекот за патишта	— — — —	1
5. Референт по патишта	— — — —	1

ПРИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ПРОСВЕТА

6. Референт по стручни школи, народно просветување и фискултура	— — — —	1
---	---------	---

ПРИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ФИНАНСИИ

7. Референт по приходи од земјоделство	— — — —	1
8. Референт по приходи од стопанство	— — — —	1

ПРИ ЗАВОДОТ ЗА ПЛАН

9. Референт по индустрија	— — — —	1
10. Референт по градежништво и инвестиции	— — — —	1
11. Референт по занаетчиство и сообраќај	— — — —	1

ПРИ ФИНАНСИСКА ИНСПЕКЦИЈА

12. Финансиски инспектор	— — — —	1
--------------------------	---------	---

УСЛОВИ

1. За работните места под реден број 1, 2, 7, 8 и 9 завршен економски факултет.
2. За работното место под реден број 3 градежен инженер со положен стручен испит.
3. За работното место под реден број 4 градежен инженер или градежен техничар со положен стручен испит.
4. За работното место под реден број 6, со завршен Филозофски факултет — професор.
5. За работното место под реден број 10, 11 и 12 завршен економски техникум.

Кандидатите своите молби можат да ги достават до Комисијата за службенички работи, во Персоналното одделение или архивата на Одборот.

Плата по Законот за јавните службеници а полагајната по Одлуката.

Молбите ќе се примаат заклучно со 31. III. 1959 година. (471)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ БИТОЛА

распишува

К О Н К У Р С

за прием во Болницата еден лекар специјалист по ортопедија, за шеф на Ортопедското одделение

Услови: Медицински факултет, положен стручен и специјалистички испит за звањето и тригодишна специјалистичка практика.

Основна плата по ЗЈС, полагајна плата и посебен додаток по Правилникот на болницата.

Рок за поднесување молба и документи по чл. 31 од ЗЈС, до оваа комисија, 15 дена од објавувањето на конкурсот. (470)

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—27524/2 од 29 јануари 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стојановски Микола, од град Белград, ул. „Роспи Куприја“ бр. 6, роден на ден 18 ноември 1930 година во село Презово, Битолска околија, од татко Стојковски Васил и мајка Восилка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Баниевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (27)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—2460 од 6 февруари 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Трајчевски Александар, од град Битола, роден на ден 19 август 1933 година во село Породин, Битолска околија, од родители: татко Петровски Атанас и мајка Цвета, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Кочовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (28)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—670 од 23 јануари 1939 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Магариштаров Герасим, роден на ден 27 јануари 1933 година во град Делчево, Штипска околија, од татко Магариштаров Андон и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Јанакиевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (29)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 17006/5 од 29 јануари 1959 година ја одобри промената на фамилијарното име на Станојковиќ Радослав, роден на 25 декември 1934 година во село Долни Козји Дол, околија Врањска, од татко Станојковиќ Божин и мајка Живанка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Антиќ Радослав**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (30)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—27813/2 од 27 јануари 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Христова Мира, родена на 13 јуни 1937 година во град Кочани, од татко Христов Коста и мајка Благородна, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Александра**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (31)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—1079 од 31 јануари 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Петрова Анѓа, родена на ден 4 март 1943 година во село Калатетровци, Штипска околија, од татко Манев Петров Давче и мајка Анѓа, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Нада**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (32)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—1701/1 од 10 февруари 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Косева Радмила, родена на 5 февруари 1932 година во село Стојаково, Титоввелешка околија, од татко Косев Томе и мајка Лена, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Лидија**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (35)

ЛИКВИДАЦИЈА

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Битола бр. 04—14468 од 29-XII-1958 г. Самостојниот чевларски дуќан „Спорт“, Битола е ставен во редовна ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на дуќанот да ги извршат своите обврски, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во противно, нема да се признаваат никакви долгови.

Од Ликвидационата комисија. (176)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Берово бр. 08—1610/1/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 35, рег. бр. 649 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденица на Анетка Илиева Гердовска, со седиште во Берово. Предмет на работењето на воденицата е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анетка Илиева Гердовска. (195)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 5047/1 од 2-VIII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 508, рег. бр. 500 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Боро Коцев Мачавелов, со седиште во Титов Велес, ул. „Нишка“ бр. 18. Предмет на работењето на дуќанот е: кроење и шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро Коцев Мачавелов. (196)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 2930/1 од 11-VIII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 509, рег. бр. 501 занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Милан Несторов, со седиште во Титов Велес, ул. „Благој Нечев“ бр. 9. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Несторов. (197)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Ресен бр. 05—5860/1 од 14-VI-1958 г. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 6 занаетчискиот дуќан под фирма: Варџија Мите Стевов Трајчевски, со седиште во с. Стење — Ресен. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на вар.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мите Стевов Трајчевски. (198)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Ресен бр. 05—6242/1 од 25-VI-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 7 занаетчискиот дуќан под фирма: Електроинсталатерска работилница на Стево Миланов Димовски, со седиште во Ресен, ул. „11 октомври“ бр. 39. Предмет на работењето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стево Миланов Димовски. (199)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Ресен бр. 05—6695/1 од 11-VII-1958 г. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 8 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Ариф Ч. Зејнеловски, со

седиште во Ресен, ул. „Нијази Бег“. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ариф Ч. Зејнеловски. (200)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Ресен бр. 05—5697/1 од 10-VI-1958 г. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 9 занаетчискиот дуќан под фирма: Дуќан за изработка на влечки и сандали на Крсте Симов Стефановски, со седиште во с. Царев Двор — Ресен. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на влечки и сандали.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Симов Стефановски. (201)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 8080 од 19-VIII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 12, рег. бр. 101 занаетчискиот дуќан под фирма: Каменорезач Етем Осман Фаик, со седиште во Скопје, ул. „110“ бр. 76. Предмет на работењето на дуќанот е: каменорезачки изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Етем Осман Фаик. (202)

СОДРЖИНА

51. Решение за укинување Републичката комисија по прашање за експропријации — 153
52. XXIV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на загарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1959 година за изградба и реконструкција на градски електрични мрежи во НР Македонија — — — — — 153
53. XXV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на загарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1959 година за изградба на хотели — — — — — 154
54. XXVI конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на загарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1959 год. за изградба на стоковни куќи — — — — — 155
55. XXVII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на загарантираните инвестиции за изградба на магацини за земјоделски производи — — — — — 156
56. Правилник за измена на Правилникот за категоризација на положаите во просветните установи и за износите на зголемувањето на положајните плати за тие положаи — — — — — 157